



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

ЗАПИСНИК

од спроведениот Јавен повик за конституирање на Локално собрание на млади во Општина Гевгелија

Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади во Општина Гевгелија, согласно Законот за младинско учество и младински политики, распиша два Јавни повика за членство во Локалното собрание на млади, кои беа објавени на веб-страната на Општина Гевгелија. Првиот јавен повик беше објавен на 21 февруари, а вториот на 14 март, 2022 година, со важност од 15 работни дена. Во утврдените рокови, пристигнаа 9 апликации со номинирани делегати и заменик-делегати, претставници на младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои реализираат активности на подрачјето на општина Гевгелија. И тоа:

- Сашко Проданов за делегат и Јордан Јовановски за заменик-делегат номинирани од Унија на млади сили на ВМРО- ДПМНЕ Гевгелија,
- Мартин Илиев за делегат и Христијан Шопчев за заменик-делегат номинирани од ЛО Црвена младина на Левица Гевгелија;
- Марија Јовановка за делегат и Душко Јанев за заменик-делегат номинирани од ОО Црвен крст Гевгелија,
- Ангела Шаренкова за делегат и Надја Шопова за заменик-делегат номинирани од „Мултимедија“ Здружение за мултимедијална култура Скопје,
- Тијана Ристовска за делегат и Ѓорѓе Костакев за заменик-делегат номинирани од Центар за едукација, култура и активизам „МУЛТУС“ Гевгелија,
- Кристијан Алчинов за делегат и Андон Ангов за заменик-делегат номинирани од Здружение на пчелари „Апитоксин“ Гевгелија,
- Благоја Панов за делегат и Трајче Динев за заменик-делегат номинирани од Регионален центар за одржлив развој Гевгелија,
- Надица Несторова за делегат и Дејан Марков за заменик-делегат номинирани од ОО СДСМ Гевгелија,
- Милчо Јовановски за делегат од СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија.

Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади во Општина Гевгелија ги разгледа сите поднесени апликации со номинирани кандидати за членови на Локалното собрание на млади, утврдувајќи дека сите предлози се уредни, поткрепени со комплетна документација, наведена во Јавниот повик, со што одлучи да се достави предлог до Градоначалникот на општина Гевгелија сите горенаведени членови да бидат дел од Локалното собрание на млади во Општина Гевгелија.

бр. 08-542/12
29.04.2022 год.
Гевгелија

Иницијативен одбор за
конституирање на Локалното собрание
на млади во Општина Гевгелија:

1. Милчо Јовановски с.р.
2. Тијана Ристовска с.р.
3. Ангела Шаренкова с.р.